


ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ НА НАСЕЛЕНИЕ ПО ПРОИЗВОДИ (со важност од 01.01.2021 година)

 Вид на кредити	Износ	Манипулативни трошоци	Номинална каматна стапка	Стапка на вкупни трошоци (%)											
				Рок на отплата (година)											
				1	2	3	4	5	6	7	8	10	15	20	
Ненаменски потрошувачки кредити во денари															
Ненаменски Потрошувачки Кредит (со ризико животно осигурување) Приматели на плата (I категорија) Физички лица вработени во приватни фирми (кои постојат минимум 12 месеци) со месечни примања над 12.000 денари (континуирано во последните 6 месеци), класифицирани во А категорија (континуирано во последните 12 месеци) (пр:01.01.2021) Промотивно до 28.02.2021 година	400,000 ден.	500 ден. - провизија за обработка на барање Без провизија за одобрување 500 ден. - меница Премија за полиса за ризико животно осигурување*	5,90% фиксна во првата година, 8,38% променлива (НРС + 7,00 процентни поени) од втората година од отплатата до целосната отплата на кредитот	6.56%	6.99%	7.40%	7.66%	7.83%	7.95%	8.04%	/	/	/	/	
Ненаменски Потрошувачки Кредит (без ризико животно осигурување) Приматели на плата (I категорија) Физички лица вработени во приватни фирми (кои постојат минимум 12 месеци) со месечни примања над 12.000 денари (континуирано во последните 6 месеци), класифицирани во А категорија (континуирано во последните 12 месеци) (пр:01.01.2021)	400,000 ден.	500 ден. - провизија за обработка на барање 2,8% мин.2.000 ден. - провизија за одобрување 0,20% - провизија за администрирање	6,50% фиксна во првата година, 8,88% променлива (НРС + 7,50 процентни поени) од втората година од отплатата до целосната отплата на кредитот	13.54%	11.00%	10.38%	10.12%	9.97%	9.88%	9.82%	/	/	/	/	
Ненаменски Потрошувачки Кредит Неприматели на плата/пензија (II категорија) Физички лица вработени во приватни фирми (кои постојат минимум 12 месеци) со месечни примања над 12.000 денари (континуирано во последните 6 месеци), класифицирани во А категорија (континуирано во последните 12 месеци) (пр:01.07.2020)	400,000 ден.	500 ден. - меница 700 ден. - провизија за обработка на барање 2,8% мин.2.000 ден. - провизија за одобрување 0,20% - провизија за администрирање	9,50% променлива (Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 8 процентни поени)	17.04%	13.75%	12.61%	12.04%	11.69%	11.46%	11.29%	/	/	/	/	
Ненаменски потрошувачки кредити во денари - SMART															
ПРЕМИУМ SMART (со ризико животно осигурување) (вработени во АД, финансиски институции и јавна администрација-приматели на плата; приматели на пензија; вработени во нотарска, извршителска, адвокатска канцеларија (нотар, извршител, адвокат) приматели на платата; вработени во приватни фирми (кои постојат минимум 3 години), со месечни примања над 15.000 денари (континуирано во последните 12 месеци), класифицирани во А категорија (континуирано во последните 12 месеци), што се приматели на плата) (пр:01.01.2021) Промотивно до 28.02.2021 година	500,000 ден.	500 ден. - провизија за обработка на барање Без провизија за одобрување 500 ден. - меница Премија за полиса за ризико животно осигурување*	4,95% фиксна во првата година, 7,38% променлива (НРС + 6,00 процентни поени) од втората година од отплатата до целосната отплата на кредитот	5.46%	5.92%	6.33%	6.59%	6.76%	6.88%	6.97%	/	/	/	/	
ПРЕМИУМ SMART (без ризико животно осигурување) (вработени во АД, финансиски институции и јавна администрација-приматели на плата; приматели на пензија; вработени во нотарска, извршителска, адвокатска канцеларија (нотар, извршител, адвокат) приматели на платата; вработени во приватни фирми (кои постојат минимум 3 години), со месечни примања над 15.000 денари (континуирано во последните 12 месеци), класифицирани во А категорија (континуирано во последните 12 месеци), што се приматели на плата) (пр:01.01.2021)	500,000 ден.	500 ден. - провизија за обработка на барање 2,5% мин.2.000 ден. - провизија за одобрување 0,20% - провизија за администрирање	5,50% фиксна во првата година, 7,88% променлива (НРС + 6,50 процентни поени) од втората година од отплатата до целосната отплата на кредитот	11.64%	9.50%	9.02%	8.82%	8.72%	8.65%	8.61%	/	/	/	/	
Ненаменски потрошувачки МОЈ кредит															
Ненаменски потрошувачки кредит - МОЈ кредит одобрен на 12 месеци (пр:01.01.2021)	100,000 ден.	4.000 ден. За рок на отплата до 12 месеци за кредит над 60.000 до 100.000 денари - провизија за одобрување 100 ден. - меница	1,5% фиксна	9.77%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Ненаменски потрошувачки кредит - МОЈ кредит одобрен на 24 месеци (пр:01.01.2021)	100,000 ден.	6.000 ден. За рок на отплата над 12 до 24 месеци за кредит над 60.000 до 100.000 денари - провизија за одобрување 100 ден. - меница	2,9% фиксна	/	9.49%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Ненаменски кредити во денари - Инстант кредит															

Ненаменски потрошувачки кредит преку електронско банкарство за приматели на плата (пр:01.01.2021)	60,000 ден.	600 ден. - провизија за одобрување	6,5% фиксна	8.72%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Ненаменски хипотекарен кредит во денари														
Ненаменски хипотекарен кредит во денари (со ризико животно осигурување) ПРЕМИУМ СМАРТ (вработени во АД, финансиски институции и јавна администрација-приматели на плата; приматели на пензија; вработени во нотарска, извршителска, адвокатска канцеларија (нотар, извршител, адвокат) приматели на платата; вработени во приватни фирми (кои постојат минимум 3 години), со месечни примања над 15.000 денари (континуирано во последните 12 месеци), класифицирани во А категорија (континуирано во последните 12 месеци), што се приматели на плата); Приматели на плата/пензија (I категорија) (пр:01.01.2021) Промотивно до 28.02.2021 година	1,900,000 ден.	900 ден. - провизија за обработка на барање Без провизија за одобрување 500 ден. - меница Премија за полиса за ризико животно осигурување*	4,70% фиксна во првите три години, 5,38% (НРС + 4,00 процентни поени) од четвртата година од отплатата до целосната отплата на кредитот	4.95%	4.88%	4.85%	4.89%	4.95%	5.00%	5.05%	5.09%	5.15%	5.25%	5.29%
Ненаменски хипотекарен кредит во денари (без ризико животно осигурување) ПРЕМИУМ СМАРТ (вработени во АД, финансиски институции и јавна администрација-приматели на плата; приматели на пензија; вработени во нотарска, извршителска, адвокатска канцеларија (нотар, извршител, адвокат) приматели на платата; вработени во приватни фирми (кои постојат минимум 3 години), со месечни примања над 15.000 денари (континуирано во последните 12 месеци), класифицирани во А категорија (континуирано во последните 12 месеци), што се приматели на плата); Приматели на плата/пензија (I категорија) (пр:01.01.2021)	1,900,000 ден.	900 ден. - провизија за обработка на барање 2,00% мин. 6.000 ден. за кредити на износ до 30.000,00 еур; 1,50% за кредити на износ над 30.000,00 еур - провизија за одобрување 0,20% - провизија за администрирање 500 ден. - меница	4,90% фиксна во првите три години, 5,73% (НРС + 4,35 процентни поени) од четвртата година од отплатата до целосната отплата на кредитот	8.59%	6.97%	6.41%	6.18%	6.09%	6.05%	6.03%	6.02%	6.01%	6.02%	6.03%
Ненаменски хипотекарен кредит во денари Неприматели на плата/пензија (II категорија) (пр:01.01.2021)	1,900,000 ден.	900 ден. - провизија за обработка на барање 2,00% мин. 6.000 ден. за кредити на износ до 30.000,00 еур; 1,50% за кредити на износ над 30.000,00 еур - провизија за одобрување 0,20% - провизија за администрирање 500 ден. - меница	6,93% (НРС + 5,55 процентни поени)	10.82%	9.17%	8.60%	8.31%	8.13%	8.01%	7.93%	7.87%	7.78%	7.66%	7.61%
Ненаменски хипотекарен кредит во денари со девизна клаузула														
ПРЕМИУМ СМАРТ (вработени во АД, финансиски институции и јавна администрација-приматели на плата; приматели на пензија; вработени во нотарска, извршителска, адвокатска канцеларија (нотар, извршител, адвокат) приматели на платата; вработени во приватни фирми (кои постојат минимум 3 години), со месечни примања над 15.000 денари (континуирано во последните 12 месеци), класифицирани во А категорија (континуирано во последните 12 месеци), што се приматели на плата); Приматели на плата/пензија (I категорија) (пр:01.01.2020)	40.000 еур	900 ден. - провизија за обработка на барање 2,00% мин. 6.000 ден. за кредити на износ до 30.000,00 еур; 1,50% за кредити на износ над 30.000,00 еур мин.6.000 ден. - провизија за одобрување 0,20% - провизија за администрирање 500 ден. - меница	4,90% фиксна во првите три години, 6м ЕУРИБОР + 6,30 процентни поени, не пониска од 6,30% од четвртата година од отплатата до целосната отплата на кредитот	8.56%	6.95%	6.40%	6.21%	6.18%	6.18%	6.21%	6.23%	6.29%	6.38%	6.43%
Неприматели на плата/пензија (II категорија) (пр:01.01.2020)	40.000 еур	900 ден. - провизија за обработка на барање 2,00% мин. 6.000 ден. за кредити на износ до 30.000,00 еур; 1,50% за кредити на износ над 30.000,00 еур мин.6.000 ден. - провизија за одобрување 0,20% - провизија за администрирање 500 ден. - меница	6м ЕУРИБОР + 7,50 процентни поени не пониска од 7,50%	11.42%	9.77%	9.20%	8.91%	8.74%	8.62%	8.54%	8.48%	8.39%	8.27%	8.22%
Наменски кредити														
Кредити за други намени во денари - по фактури														
Приматели/неприматели на плата/пензија (пр:01.01.2020)	100,000 ден.	900 ден. - провизија за одобрување 0,20% - провизија за администрирање 500 ден. - меница	9,50% променлива (Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 8 процентни поени)	13.27%	11.79%	11.27%	/	/	/	/	/	/	/	/
СУПЕР Станбени кредити во денари со девизна клаузула														

СУПЕР Станбени кредит 10 во денари со девизна клаузула (со ризико животнo осигурување) Приматели на плата/пензија (I категорија) (пр:01.03.2020) Промотивно до 28.02.2021 година	40.000 еур.	Без провизија за одобрување 500 ден. - меница Премија за полиса за ризико животнo осигурување*	3,45% фиксна во првите десет години 6м ЕУРИБОР + 5,50 процентни поени, не пониска од 5,50% од единаесетата година од отплатата до целосната отплата на кредитот	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.51%	3.72%	3.97%
СУПЕР Станбени кредит 5 во денари со девизна клаузула (без ризико животнo осигурување) Приматели на плата/пензија (I категорија) (пр:01.04.2020)	40.000 еур.	1,25% мин. 6.000 ден. за кредити на износ до 30.000,00 еур; 1,00% за кредити на износ над 30.000,00 еур - провизија за одобрување 0,20% - провизија за администрирање 500 ден. - меница	2,85% фиксна во првите три години 3,85% фиксна за четвртата и петтата година 6м ЕУРИБОР + 5,85 процентни поени, не пониска од 5,85% од шестата година од отплатата до целосната отплата на кредитот	/	/	/	/	/	/	/	/	/	4.31%	4.75%	5.01%
СУПЕР Станбени кредит 3 во денари со девизна клаузула Неприматели на плата/пензија (II категорија) (пр:01.04.2020)	40.000 еур.	1,25% мин. 6.000 ден. за кредити на износ до 30.000,00 еур; 1,00% за кредити на износ над 30.000,00 еур - провизија за одобрување 0,20% - провизија за администрирање 500 ден. - меница	4,90% фиксна во првите три години 6м ЕУРИБОР + 6,90 процентни поени, не пониска од 6,90%* од четвртата година од отплатата до целосната отплата на кредитот	/	/	/	/	/	/	/	/	/	6.45%	6.66%	6.78%
Субвенциониран станбен кредит во денари со девизна клаузула															
Станбен кредит со субвенција дел од ануитет (пр:01.04.2020)	40.000 еур.	900 ден. - провизија за обработка на барање 1,25% мин. 6.000 ден. за кредити на износ до 30.000,00 еур; 1,00% за кредити на износ над 30.000,00 еур - провизија за одобрување 500 ден. - меница	2,90% во првите 3 години, 3,90% во четвртата и петтата година, потоа 6м ЕУРИБОР + 6,90 процентни поени, не пониска од 6,90%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	5.37%
Станбен кредит со субвенција дел од учество (пр:01.04.2020)	40.000 еур.	900 ден. - провизија за обработка на барање 1,25% мин. 6.000 ден. за кредити на износ до 30.000,00 еур; 1,00% за кредити на износ над 30.000,00 еур - провизија за одобрување 500 ден. - меница	6м ЕУРИБОР + 4,00 процентни поени, не пониска од 4,00%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	4.20%
Ненаменски кредити обезбедени со депозит во денари (пр:01.01.2021)	100,000 ден.	0,50% мин.1.500 ден.	2,5% фиксна над пасивната	5.78%	5.09%	4.91%	4.66%	4.51%	/	/	/	/	/	/	/
Негативни салда по тековни сметки	/	/	Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 8,00 процентни поени	Стапката на СBT не е можно да се утврди											
Кредитни картички за приматели на плата/пензија во ТТК Банка; вработени во банки и фин. институции кои се приматели/неприматели на плата во ТТК Банка	/	/	Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 7,25 процентни поени	Стапката на СBT не е можно да се утврди											
Кредитни картички за неприматели на плата/пензија во ТТК Банка	/	/	Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 7,75 процентни поени	Стапката на СBT не е можно да се утврди											
*Во годишната стапка на вкупните трошоци (СBT) се вклучува и трошокот за полиса за осигурување на живот во случај на смрт на корисници на кредит (ризико животнo осигурување) издадена од Триглав Осигурување Живот АД Скопје, а висината на трошокот на полисата е во зависност од тарифата на Триглав Осигурување Живот АД Скопје и индивидуалните параметри на кредитокорисникот. Во искажаниот пример за СBT трошокот за полисата за ризико животнo осигурување не е влезен во пресметката.															